



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 18 ноември 1953
Број 37

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

142

На основа точка 5 од Одлуката на Со-
јузниот извршен совет, за финансирањето
и работењето на здравствените установи
(„Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/53) и точка
9 од Упатството за финансирањето и рабо-
тењето на здравствените установи („Служ-
бен весник на НРМ“ бр. 21/53), Советот за
народно здравје и социјална заштита доне-
сува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ СО СА- МОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ ВО НА- РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Здравствените установи со самостојно
финансирање во согласност со органот
надлежен за вршење надзор над работата на
здравствените установи, ги утврдуваат цени-
те на здравствени услуги, во смисла на про-
писите од Упатството за финансирањето и
работењето на здравствените установи, спре-
ма стварните трошоци зголемени за износот
на амортизацијата, а во границите на долу
наведените највисоки цени и тоа:

а) во болничката служба:

За еден болеснички ден:

1. За клиничките болници
при Медицинскиот фа-
култет и Травматолош-
киот центар во Скопје до 800 дин.
2. За општите болници до 600 „
3. За специјалните болници
за болодробна и костна
туберкулоза до 650 „
4. За душевните болници до 500 „
5. За родилните домови вон
од општите болници до 550 „

б) во општите и специјалните амбуланти:

1. За еден амбулантен прег-
лед (посета, дадени инек-
ции, завој и рентгенски
прегледи), како и лабора-
ториски прегледи во ма-
лите и прирачни лабора-
тории до 70 дин.

2. За сите врсти на специја-
листички прегледи во спе-
цијални болнички амбу-
ланти и помалите услуги
или интервенции сврзани
со тие прегледи до 120 „

3. Како посебно ќе се напла-
туваат следните услуги:

Хируршки:

1. Екстирпација на поткопан
тумор 800 дин.
2. Репозиција на руксиран ла-
кат 2200 „
3. Репозиција на луксирано
рамо 1400 „
4. Инцизија на маститис 400 „
5. Инција на карбунулус 700 „
6. Вадење на страно тело 600 „
7. Гипсана чизма во колено 1900 „
8. Гипсана чизма над колено 2600 „
9. Гипсани кокситис 4000 „
10. Гипсано корито 5000 „
11. Минерза гипс 3400 „

Уво, нос и грло:

1. Резекцио септи назм 800 „
2. Тонзалактомија 1000 „
3. Аденотомија 500 „
4. Полипи (носни) 500 „
5. Езафатоскопија 500 „
6. Бронхоскопија 600 „
7. Ауднометрија-аудноскопија 300 „
8. Директоскопија 300 „

Очно:

1. Операција на солзната кеса 650 „
2. Енуклација на окото 600 „
3. Ексторпација на мал тумор 300 „
4. Пункција — паранцетега 300 „
5. Инцизија 300 „
6. Шиене на рани 300 „
7. Операција на катараките 800 „
8. Екстирпација на холоцији 300 „

Сите останати услуги без
разлика ќе бидат наплату-
вани заедно со утрошениот
материјал до 120 „

а) во забно-лекарски и заботехнички установи:

Врсти на работата:

1. Пломба обична централна до	179	дин.	42. Една сисалка со гумица	100	"
2. Пулпитис	537	"	43. Една сисалка без гумица (воздушна)	50	"
3. Гангрена (еднокорен или двокорен заб)	895	"	44. Една индивидуална лажица	100	"
4. Вадење заби без анестезија	101	"	45. Една репаратура акрилат или каучук	350	"
5. Вадење заби со анестезија	177	"	46. Една репаратура по Моме	500	"
6. Вадење на секој друг заб со иста анестезија	101	"	47. Еден риген за протеза	300	"
7. Инцизија на апцез	101	"	48. Алвеотомија	500	"
8. Операција, вадење на заби или зрачење	101	"	49. Резекција на забен корен	400	"
9. Чистење на забен камен	177	"	50. Екстракција на тумори	400	"
10. Прва помош ако не се лекува до крај	101	"	51. Гингивектомија	300	"
11. Вадење на стара корона	101	"	52. Ексцизија со киретажа	300	"
12. Циментирање на стара корона или заб	177	"	53. Лекување на стоматитис (посеанса)	100	"
13. Корона обична метална	540	"	54. Сијалографија и цистографија	750	"
14. Корона фатирана	595	"	55. Рентген филм (снимак)	150	"
15. Корона од акрилат	595	"	56. Корони со лиена гризна површина	750	"
16. Корони од порцелан	595	"	57. Лиена корона	1300	"
17. Корона од Римонд	540	"	58. Тричетврт корона	1300	"
18. Член во мост лимен	130	"	59. Надоградување на заб со амалган	300	"
19. Член во мост со платински заб	130	"	60. Директен инле (металот засебно со плак)	300	"
20. Член во мост со окрилат	130	"	61. Индиректен инле (металот засебно со плак)	400	"
21. Заб во протеза или кукица	122	"	62. Плоча од акрилат	1000	"
22. Репаратура или протеза	95	"	63. Сисалка	200	"
23. Метална корона	200	"	64. Канила од акрилат	1200	"
24. Метален член во мост	400	"	65. Очна протеза од акрилат (палапоид)	1200	"
25. Метален член со акрилат	550	"	66. Сптуратори од акрилат големи со наставак	1500	"
26. Метален член со платински заб	600	"	67. Оптуратори од акрилат градени без	1000	"
27. Ричмонд корони	750	"	68. Оптуратори мал без наставак	700	"
28. $\frac{3}{4}$ корона	500	"	69. Чварцова плоча	1000	"
29. Логан корона од акрилат	300	"	70. Чварцова со шараф	1500	"
30. Акрилатна шупна корона	300	"	71. Чварцова лабијален лук випла	1500	"
31. Метална корона фасетирана акрилат (фенстер)	400	"	72. Хајпел апарат со шараф до	2500	"
32. Инле (директен)	150	"	73. Хајпел апарат и лабијален лук	3000	"
33. Инле (индиректен)	450	"	74. Коса шина од акрилат	700	"
34. При челичните работи во лотано место	100	"	75. Држалка за брада од акрилат	1500	"
35. При златни и падодарски изработки лотани места не се сметаат а се дават уз сметката и цената на утрошениот материјал (злато или палидар)					
36. Заб во акрилатна или каучукова протеза за работа по 100 дин. плус цената на забот, или за секој модерен акрилатен заб плус 50 дин.					
37. Плоча акрилат или каучук	1000	"			
38. Челична плоча за протеза	2000	"			
39. Кукица еднокрака	60	"			
40. Кукица двокрака	100	"			
41. Кукица лесна	200	"			

Во колку некои забни амбулантни и заботехнички лаборатории работат уште некои дурги работи осем напред наведените, тогај цените за истите ќе се одредат со упоредување на таа работа со некои слични работи од напред наведените.

II. Според накнадите кои здравствениите установи ги определуваат во границите на највисоките цени од предниот одел, посебно има да се наплатуваат стварните трошоци за превоз на лекарот, односно на болниот.

III. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1953 година.

Број 3761
28 јули 1953 година
Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје и
социјална заштита,
Др Вукашин Попадиќ, с. р.

143

На основа член 2 став четврти и 8 од Уредбата за управување со здравствени установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/53), Советот за народно здравје и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИТЕ ОДБОРИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО МУ ПРАВАТ УСЛУГИ НА СЕТО НАСЕЛЕНИЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.

1. Управниот одбор на Централниот хигиенски завод во Скопје се состои од девет члена, вклучувајќи го во тој број и директорот на Централниот хигиенски завод.

2. За членови на управниот одбор во Централниот хигиенски завод се именуваат следните лица:

Ацо Рибар, претставник на работниот колектив на Централниот хигиенски завод во Скопје;

Јован Станковски, претставник на Народниот одбор за град Скопје;

Лазар Петковски, претставник на Заводот за социјално осигурување на НР Македонија;

Проф. Д-р Еогдан Каракашевиќ, директор на Централниот хигиенски завод во Скопје;

Д-р Ангел Цеков, началник на ветерин. санит. управа на НРМ;

Ратка Крстева, секретар на Градскиот одбор на Црвен крст — Скопје;

Чучук Спасе, началник на одделение во Советот за просвета на НРМ;

Боро Апостолски, началник на општото одделение на Секретаријатот за работите на буџетот и државната администрација;

Вера Панева, службеник во Радио-Скопје.

II.

1. Управниот одбор на Трауматолошкиот центар во Скопје се состои од пет члена, вклучувајќи го во овој број и директорот на Трауматолошкиот центар.

2. За членови на Управниот одбор во Трауматолошкиот центар во Скопје се именуваат следните лица:

Наталија Атанацковиќ, претставник на работниот колектив на Трауматолошкиот центар во Скопје;

Славе Трајковски, претставник на Народниот одбор за град Скопје;

Павлина Зафирова, претставник на Заводот за социјално осигурување на НР Македонија;

Доц. Д-р Панче Караџозов, директор на Трауматолошкиот центар во Скопје и

Д-р Боро Поп Трајковиќ, шеф на физикална терапија во Скопје.

III.

1. Управниот одбор на Заводот за трансфузија на крв во Скопје се состои од пет члена, вклучувајќи го во тој број и директорот на Заводот за трансфузија на крв.

2. За членови на Управниот одбор во Заводот за трансфузија на крв се именуваат следните лица:

Стефка Ј. Трпкова, претставник на работниот колектив на Заводот за трансфузија на крв во Скопје;

Вера Деспотова, Земски одбор на Црвен крст;

Д-р Мико Карчовски, директор на Заводот за трансфузија на крв во Скопје;

Киро Спасовски, службеник ЖП секција — Скопје;

Лазар Петковски, претставник на Заводот за социјално осигурување на НРМ — Скопје.

IV.

Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Број 5420
1 октомври 1953 год.
Скопје.

Претседател
на Советот за народно здравје
и социјална заштита
Д-р Вукашин Попадиќ, с. р.

144

Согласно чл. 149 во врска со чл. 85 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија. Републичката комисија за избор на републички народни пратеници на основа извештаите од околиските изборни комисии

ОБЈАВУВА

дека околиските изборни комисии дополнително ги потврдија следните кандидатури за изборите на народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание

на Народна Република Македонија што ќе се одржат на 25 ноември 1953 година и тоа за

група на индустријата, трговијата и занаетчиството

- 1) За изборната околија Кривопаланечка на Ивановски Стојанов Миле, од Крива Паланка;
- 2) За изборната околија Тетовска III на Буневски Гигов Благое, од Тетово.

Број 67

16. XI. 1953 год.

Скопје

Републичка комисија

за избор на републички народни пратеници

Секретар,

Претседател,

П. Д. Корабар, с. р.

Асен Групче, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија со решение бр. 10741 од 6-VIII-1953 година ја одобри промената на роденото име на Нацка Велика, родена на ден 6 август 1948 година во г. Битола, од родители: татко Дамчески Панде и мајка Дамческа род. Грамослиева Костандина, од гр. Битола, во смисла роденото име во иднина да и' гласи Вера.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(95)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Параскева Шакиќ, по татко Каранфилова, од град Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Миле Симов Шакиќ, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува истиот во срок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по службена должност ќе му одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 873/53 г.

Стојка Филиповска, по татко Јаневска, од с. Опае, околија Кумановска сега живее во Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Милан Филиповски, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по службена должност ќе

му одреди застапник од редот на адвокатите од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 435/53

Митра Костова Пандова, од Скопје, ул. „Космајска“ бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против мажот и' Коста Петров Пандов, егеец, сега во неизвесност. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во срок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично или преку свој застапник. Во противен случај судов му го одредува за застапник по службена должност адвокатот Асен Каваев, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 1143/53

Трајанка Ѓорѓи Галабова, по татко Трајковска, од Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 29, подаде пред овој суд тужба за развод на бракот против мажот си Ѓорѓи Димитров Галабов, сега со непознато местожителство. Бидејќи тужениот Ѓорѓи е во неизвесност согласно изјавата потврдена пред IV реонска испостава на град Скопје, се повикува во срок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично или преку полномошник. Во противен случај делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 982/53

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е поведена постапка за прогласување за поништена изгубената полиса бр. 109359 за осигурување на животот на лицето Никола Јаневски, од Скопје, издадена од ДОЗ во Скопје.

Се повикува секој кој ја има најдено полисата или ја притежава по кој и да е начин, да јави на Судот или стави приговор за нејзиното поништување во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 5563/52.

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Тиквешка сколија бр. 12627 од 23-[X-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 1, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско земјоделско стопанство „Ило Виларов“, со седиште во Неготино.

Претпријатието е основано со решение на НО на Градската општина Неготино. бр. 1409 од 3-VII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: лозарство, ратарство и помошна делатност.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Ацо Ставревски, а во негово отсуство Рајко Поп

Илиев, книговодител, во границите на овластувањето.

Бр. 12627/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (237)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14277 од 15-[X]-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 38, рег. бр. 38, претпријатието под фирма: Земјоделско сточарско стопанство „Сточар“ со седиште во с. Логоварди Битолско.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 13974 од 8-[X]-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на земјоделски производи, во главно сточна храна за исхрана на својот добиток, производство на сточни производи, одгледување на расна стока и живина, пласман на своите сточни производи и евентуалниот вишок од земјоделските производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Насе Гецовски, книговодителот Атанас Станковски и благојникот Коста Младеновски.

Бр. 14277/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (245)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 12863 од 19-VIII-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 27, рег. бр. 27, претпријатието под фирма: Општинско земјоделско услужно претпријатие „Напредок“ со седиште во Демир Хисар, Битолско.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Демирхисарска општина бр. 1820 од 4-VIII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: унапредување и развивање на земјоделство, одржување и развивање на овоштарството и вршење услуги со своите машини на земјоделството.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Симе Ицковски, книговодителот Ангеле Гецовски и благојникот Маклиевски Трајко.

Бр. 12863/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (244)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 3173 од 14-V-1953 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 35—36, рег. бр. 48, установата под назив: Пастувско станиште, со седиште во с. Манастирци.

Установата е основна со решение на Владата на НРМ бр. 311 од 10-X-1952 година.

Установата ќе ја потпишува управникот инж. Ванчо Сарафов и книговодителот Лазо Атанасов, во границите на овластувањето.

Бр. 3173/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија (209)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1161 од 21-VII-1953 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 8, рег. бр. 8 установата под назив: Општа болница, со седиште во Битола.

Установата е прогласена за установа со самостојно финансирање и пренесена на Народниот одбор на Битолска околија со решение бр. 1405 од 31-XII-1952 година на Владата на НРМ.

Делокруг на работата на установата е: прегледи и амбулатски преврски, лечење на болни и рентгенски прегледи.

Установата ќе ја потпишува управителот д-р Димитар Вангеловски, во границите на овластувањето.

Бр. 11611/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија (220)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во задружниот регистар на Народниот одбор на Охридска околија на страна 45, рег. бр. 45, е запишано Околинското задружно претпријатие за услуги и поправка на земјоделски машини, со седиште во град Охрид.

Претпријатието е основано на годишното задружно собрание на околинскиот задружен сојуз — Охрид со решение бр. 815/53.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши услуги на СРЗ, ОЗЗ и приватни стопанства со своите земјоделски машини и врши поправки на земјоделски машини.

Претпријатието ќе го потпишуваат, застапуваат и задолжуваат в. д. раководителот Димитри Дамјановски и шефот на сметководството Крсте Радичевски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 14029 од 10-VIII-53 (208)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 36 е запишана Општата земјоделска задруга „Нов живот“, со седиште во с. Голем Папрадник.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 25-VI-1953 год. Предмет на работата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Далиповски Малиќ и членовите Муслиовски Дамаил и Латифовски Латиф.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 6212 од 22-[X]-1953 година.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14565 од 22-[X]-1953 година Набавно продајната задруга „Стиф Наумов“, во с. Логоварди, Битолско,

се брише од регистарот на задружните организации бидејќи со решението на задругата, задругата од 15-V-1953 година престана да работи.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14565. (187)

Со решение бр. 660 од 11-VII-1953 година на Околинскиот задружен сојуз-Кавадарци Диме Трајков Ристов е назначен за директор на Околинското задружно трговско претпријатие, со седиште во Кавадарци, и од 27-VIII-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Ѓорѓи Стефанов и од 27-VIII-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 11528 од 25-IX-1953 година. (236)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Златен срп“, со седиште во с. Кукуречани, Магловски Славко и Масалковски Борис се назначени за потписници на Задругата и од 16-IX-1953 година имаат право да ја потпишуваат Задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Богоја Кочишки и Јордан Баталовски и од 16-IX-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат Задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14373 од 24-IX-1953 година. (188)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 18, рег. бр. 19 е запишано Задружното земјоделско сточарско стопанство „11 септември“, со седиште во село Троло.

Стопанството е основано со решение на Управниот одбор на Околинскиот задружен сојуз бр. 970 од 18-VII-1953 година.

Предмет на работата на стопанството е: земјоделство, лозарство и сточарство.

Стопанството ќе го потпишуваат директорот Мише Јанев и книговодителот Боше Младенов, во границите на овластувањето.

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 5732 од 22-VII-1953 година. (207)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 44, рег. бр. 44 е запишана Општата земјоделска задруга „Милован Гилас“, со седиште во село Заграчани.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 30-VI-1953 година.

Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилото на задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат управникот Шевки Мемеди и книговодителот Мурат Неџедин.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 12789 од 11-VIII-1953 година. (166)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 1—2, рег. бр. 1 е запишана Општата земјоделска задруга „Единство“, со седиште во с. Дреново.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 23-VII-1953 година.

Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат претседателот Ристо М. Петков и членовите Стојан Јованов и Пенчо Митрев.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 10760 од 4-VIII-1953 година. (163)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Овчеполска околија на страна 25, рег. бр. 25 е запишана Машинската услужна задруга „Победа“, со седиште во с. Врсаково.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 31-VIII-1953 година.

Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на задругата.

Задругата ќе ја застапува, претставува и потпишува претседателот Зико Т. Наковски.

Од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија, бр. 6848 од 18-IX-1953 година. (172)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ОГЛАСИ

Воена легитимација за резервни офицери серија ПУ-Т-2 бр. 461, издадена од В. П. 2667-Љубљана на Тихомир К. Атанасов, ул. „279“ бр. 45 Скопје (2394)

Воена легитимација бр. 3376, издадена од В. П. 6013/41 — Али Бунар на Никола Гиџаровски, с. Бродце—Скопско (2370)

Возачка дозвола бр. 911/15-II-1953 год., издадена од Сосбраќајниот отсек во Скопје на Петар Тодоров — Скопје. (2380)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 3621, серија бр. 090353, издадена од СВР во Скопје на Ката Лало Љамова, „Мичурин“, 3 зграда II влез — Скопје. (2375)

Лична карта рег. бр. 2928, серија бр. 0003062, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Јосиф Косто Јосифовски, ул. „Карл Маркс“ бр. 37 — Скопје. (2381)

Лична карта рег. бр. 1432, серија бр. 0512532, издадена од СВР на ГНО — Куманово на Радивоје Димко Манчевски, ул. „467“ бр. 9 — Скопје. (2383)

Лична карта рег. бр. 26187, серија бр. 0028950, издадена од ПВР ВО Скопје на Никола Јован Едровски, Студентски дом — Скопје. (2374)

Лична карта рег. бр. 30703, серија бр. 0032338, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Киро Димитров Петровски, ул. „243“ бр. 125 — Скопје.

Лична карта рег. бр. 51898, серија бр. 0045825, издадена од ПВР во Скопје на Калипса Горчо Налча, ул. „Мара Јосифова“ бр. 5 — Скопје. (2386)

Лична карта рег. бр. 25547, серија бр. 0020645, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Јагода Благоја Славкова, ул. „Илинденска“ бр. 50 — Скопје. (2387)

Лична карта рег. бр. 39311, серија бр. 0034983, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Љуба Косто (Паргоза) Шестакова, ул. „Вардарска“ бр. 26 — Скопје. (2388)

Лична карта рег. бр. 80735, серија бр. 0056484, издадена од ПВР во Скопје на Мифтар Целатин Алилов, ул. „513“ бр. 14 — Скопје. (2389)

Лична карта рег. бр. 120, серија бр. 0632630, издадена од ПВР во Крива Палавка на Атачас Давид Давидовски, ул. „103“ бр. 14 — Скопје. (2390)

Лична карта рег. бр. 63093, серија бр. 0067901, издадена од ПВР во Скопје на Тодор Насе Боцевски, ул. „82“ бр. 18 — Скопје. (2391)

Лична карта рег. бр. 51774, серија бр. 0041455, издадена од ПВР во Скопје на Јован Костов Јанковски, Скопје — Студентски дом. (2392)

Лична карта рег. бр. 55138, серија бр. 0015073, издадена од ПВР во Скопје на Расим Џавит Даутовски, ул. „100“ бр. 111 — Скопје. (2398)

Лична карта рег. бр. 14771, серија бр. 0335187, издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Петар Ганчов Малинов — Скопје. (2398)

Лична карта рег. бр. 917, серија бр. 086942, издадена од СВР во Скопје на Ламбрина Христо Киркова, „Мичурин“, 6 зграда, 13 стан — Скопје. (2409)

Лична карта рег. бр. 30466, серија бр. 0025159, издадена од СВР во Скопје на Митр Мирчев Мирчевски, ул. „17“ бр. 55 — Скопје. (2410)

Лична карта рег. бр. 23288, серија бр. 0068847, издадена од СВР на ГНО — Скопје на Каџиман Реџеп Османов, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 53 — Скопје. (2411)

Лична карта рег. бр. 66, издадена од ПВР на ОНО — Штип на Џемаил Амедов Алимовски, с. Кучица — Овчеполско. (2403)

Лична карта рег. бр. 4882, серија бр. 0231113, издадена од СВР во Охрид на Јонче Петров Ивановски, с. Песчани — Охридско. (2412)

Лична карта рег. бр. 1748, серија „Г“ 0036303, издадена од СВР во Гевгелија на Глигор Јорданов Гучов, ул. „М. Тито“ бр. 25 — Гевгелија. (2413)

Лична карта рег. бр. 6913, серија „Г“ 0071823, издадена од СВР во Гевгелија на Наталија Глигорова Масенчева, ул. „7 ноември“ бр. 8 — Гевгелија. (2114)

Лична карта рег. бр. 3596, серија бр. 0147663, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Илија Стојанов Пазловски, ул. „Вера Циривири“ — Прилеп. (2415)

Лична карта рег. бр. 2091, серија „Г“ 006801, издадена од СВР во Гевгелија на Ристо Андонов Сулев, ул. „Т. Камберов“ бр. 5 — Гевгелија. (2416)

Лична карта рег. бр. 4346, издадена од СВР во Скопје на Иван Кузманов Николов, ул. „Кирил Груица“ бр. 27 — Кочани. (2417)

Лична карта рег. бр. 7547, серија „Р“ 0476232, издадена од СВР во Струмица на Асен Крстев Ристовски, с. Сарај — Струмичко. (2418)

Лична карта рег. бр. 24165, серија бр. 0220975, издадена од Гостивар на Асан Милаимов Емри, с. Лакавица — Гостиварско. (2419)

Лична карта рег. бр. 5421, серија „Р“ 0457560, издадена од СВР во Струмица на Акиф Јашар Демиров, ул. „Охридска“ бр. 80 — Струмица. (2420)

Лична карта рег. бр. 181962, серија бр. 129601, издадена од СВР на ГНО — Белград на Максут Фејзула Фејзули, с. Србиново — Гостиварско. (2421)

Лична карта рег. бр. 11197, серија бр. 0043408, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Есат Ајрула Коџаџику, с. Делогожда — Охридско. (2422)

Лична карта рег. бр. 9006, серија бр. 0213522, издадена од СВР во Охрид на Шаип Курчев Ајдароски, с. Велмеј — Охридско. (2423)

Лична карта рег. бр. 5900, серија бр. 0215217, издадена од СВР во Охрид на Ферије Кемал Рифат, ул. „Даме Груев“ бр. 88 — Охридско. (2424)

Лична карта рег. бр. 8484, серија бр. 0404994, издадена од ОВР на ОНО — Св. Николе на Калина Илија (Палишева) Тодорова, с. Горобинци — Овчеполско. (2425)

Лична карта рег. бр. 4370, серија бр. 0328880, издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Бсгдан Јованов Петровски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 122 — Титов Велес. (2426)

Лична карта рег. бр. 127, серија „Р“ 0452637, издадена од СВР во Струмица на Акиф Мемед Мемедов, ул. „Охридска“ бр. 57 — Струмица. (2427)

Лична карта рег. бр. 8968, серија бр. 0482760, издадена од СВР во Струмица на Ванчо Атанас Дулгеров, с. Куклиш — Струмичко. (2428)

Лична карта рег. бр. 10702, серија бр. 0115112, издадена од СВР во Дебар на Борис Рафев Тодороски, с. Осој — Дебарско. (2429)

Лична карта рег. бр. 9052, серија бр. 0532874, издадена од ОВР во Куманово на Ајдин Алит Таировски, ул. „Средорек“ бр. 64 — Куманово. (2430)

Лична карта рег. бр. 7820, серија бр. 0533802, издадена од ОВР во Куманово на Јордан Димитар Георгиевски, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 13 — Куманово. (2431)

Лична карта рег. бр. 111, серија бр. 080011, на Симе Колев Бојов, ул. „Бл. Рогсинаро“ бр. 90 — Битола. (2363)

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0094105, издадена од СВР на ОНО — Крива Паланка на Манасија Јакимов Спасов, с. Киселица — Кривопаланечко. (2364)

Лична карта рег. бр. 7943, серија „Р“ 0433263, издадена од СВР во Струмица на Драги Туше Јонев, с. Сушево — Струмичко. (2365)

Лична карта рег. бр. 3464, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Џеваир Медиков Таири, с. Житоше — Прилепско. (2366)

Лична карта рег. бр. 7250, серија бр. 0383960, на Фердо Панов Манев, ул. „Г. Темпо“ бр. 20 — Кочани. (2367)

ЛИЦИТАЦИЈА

На 6-ХП-1953 година во 12 саатот во просториите на Секретаријатот за просвета и култура на Народниот одбор на Скопска околија ќе се одржи офертална лициитација за изведување градежни работи на новото училиште во с. Сарај.

Претсметковната вредност на градежните работи изнесува 4.847.211 динари.

Понудите ќе се примаат до 11.45 саатот на 6-ХП-1953 година во просториите на Секретаријатот за просвета.

Заинтересираните градежни претпријатија можат да ги видат условјата и елаборатот, секој работен ден од 12 до 14 саатот.

Од Секретаријатот за просвета и култура на ОНО Скопје

Лична карта рег. бр. 282, серија бр. 083185, издадена од СВР во Кавадарци на Јане Божинов Башлиев, од Демир Капија — Тиквешко. (2368)

Лична карта рег. бр. 7907, серија „Г“ 0084600, издадена од СВР во Струмица на Ристо Димчев Милчев, с. Мокриево — Струмичко. (2369)

Лична карта рег. бр. 395, серија бр. 0661306, издадена од ОВР во Тетово на Назиф Есат Абди, с. Жеровјане — Тетовско. (2371)

Лична карта рег. бр. 8675, серија бр. 0113385, издадена од СВР во Дебар на Рушит Рушитов Адем, с. Долгаш — Дзбарско. (2372)

Лична карта рег. бр. 4817, серија бр. 0492941, издадена од СВР на СНО — Кавадарци на Стојан Наумов Трајков, с. Прждево — Тиквешко. (2373)

Лична карта рег. бр. 59, серија бр. 0052770, издадена од ОВР на ОНО — Берово на Арсо Стојанов Пишовски, с. Русиново — Малешевско. (2374)

Лична карта рег. бр. 7844, серија „Р“ 0479753, издадена од СВР во Струмица на Киро Велев Иванов, с. Сарај — Струмичко. (2376)

Лична карта рег. бр. 5146, серија бр. 0381756, издадена од СВР во Кочани на Борис Диванисов Апостоловски, ул. „Гошо Анче Панев“ бр. 9 — Кочани. (2362)

Лична карта рег. бр. 8794, серија „Г“ 0113504, на Кипро Славков Славковски, с. Гари — Дебарско. (2377)

Лична карта рег. бр. 7855, серија „Г“ 0072685, издадена од СВР во Гевгелија на Ристо Атанасов Тушенлиев, ул. „Гоце Делчев“ бр. 9 — Гевгелија. (2378)

Лична карта рег. бр. 273172, серија бр. 273172, издадена од СВР во Белград на Радован Јоџиќ, „М. Тито“ бр. 135 — Гостивар. (2379)

Лична карта рег. бр. 10942 серија, „Р“ 0755476, издадена од СВР во Кичево на Цветан Глигоров митревски, с. Орландци — Кичевско. (4339)

Лична карта рег. бр. 4156, серија „Р“ 0456764, издадена од СВР во Струмица на Азис Мамуд Аљиев, ул. „Охридска“ бр. 53 — Скопје. (2400)

Лична карта бр. 7497, серија бр. 0310822, издадена од СВР во Штип на Таке Илија Несторов, с. Долни Балван — Овчеполско. (2401)

Лична карта рег. бр. 15820, серија бр. 0501359, издадена од СВР во Кавадарци на Крсте Павлов Коцев, ул. „Киро Спанцев“ бр. 45 — Кавадарци. (2402)

Лична карта рег. бр. 3903, серија бр. 0664474, издадена од СВР во Тетово на Дуло Шазо Дуло, с. Милетино — Тетовско. (2403)

Лична карта рег. бр. 2466, серија бр. 0660667, издадена од СВР во Тетово на Бислим Саит Бислим, с. Гермо — Тетовско. (2404)

Лична карта рег. бр. 345, серија „Р“ 0744856, издадена од СВР во Кичево на Амди Асанов Алимоски, с. Колибари — Кичевско. (2405)

Лична карта рег. бр. 7232, серија бр. 0330842, издадена од ОВР на ОНО — Титов Велес на Илија Ангелоз Танев, ул. „Прохор Пчински“ бр. 19 — Титов Велес. (2406)

ЛИКВИДАЦИЈА

На основа решението на Народниот одбор на град Скопје бр. 5958 од 21-Х-1953 година, Претпријатието „Брзовец“, со седиште во Скопје, е ставено во ликвидација.

Се повикуваат сите должници во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да ги уплатат своите долгови во корист на нашата чек-сметка бр. 803-Т-345 при Народната банка — филијала Скопје. Во противно по истекот на споменатиот срок долговите ќе се наплатуваат преку Државната арбитража.

Исто така се повикуваат и поверителите во горепоменатиот срок да ги пријават своите побарувања. Во спротивно, по истекот на горниот срок за исправна ќе се смета книговодствената состојба на Претпријатието.

Од Ликвидационата комисија (253)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|---------------|
| 142. Решение за највисоките цени на услугите во здравствени установи со самостојно финансирање во Народна Република Македонија | — — — — — 349 |
| 143. Решение за формирање и определување бројот на членовите на управните одбори на здравствените установи што му прават услуги на сето население од подрачјето на Народна Република Македонија | — 351 |
| 144. Објава за дополнително потврдениите кандидатури за изборите на народни пратеници во Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ, што ќе се одржат на 25-ХI-1953 год. | — — — — 351 |